

	Стр.		Стр.
744. Изменување на Лиценца под број 19-7003/1 од 09.01.2009 година издадена на Друштвото за трговија и услуги „АПЕКС МК“ ДОО Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб.....	29	753. Решение за конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности.....	106
745. Деловник за дополнување на Деловникот за работа на Владата на Република Македонија.....	29	754. Решение за стапување во примена на востановен катастар на недвижности..	106
746. Правилник за критериумите за оценување на способност на граѓаните за воена служба.....	29	755. Решение за огласување ништовно решение за ставање во примена востановен катастар на недвижности и за конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности..	106
747. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 149/2008 од 11 март 2009 година.....	102	756. Решение за огласување ништовно решение за ставање во примена востановен катастар на недвижности и за конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности..	107
748. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 184/2008 од 11 март 2009 година.....	103	757. Решение за огласување ништовно решение за ставање во примена востановен катастар на недвижности и за конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности.....	107
749. Решение за конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности.....	105	758. Решение за огласување ништовно решение за ставање во примена востановен катастар на недвижности и за конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности.....	107
750. Решение за стапување во примена на востановен катастар на недвижности..	105	Огласен дел	1-52
751. Решение за конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности.....	105		
752. Решение за конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности.....	106		

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

731.

Врз основа на член 257 од Царинскиот закон („Службен весник на Република Македонија“ бр. 39/2005 и 4/2008), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17.03.2009 година, донесе

УРЕДБА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИОТ ЗАКОН

Член 1

Во Уредбата за спроведување на царинскиот закон (Службен весник на Република Македонија бр. 66/2005, 40/2007 и 62/2007) во членот 1 по точка 7 се додава нова точка 8, која гласи:

“8) *“Економски оператор”* е правно лице, кое во рамките на своето работење е вклучено во активности кои се опфатени со царинските прописи. “

Член 2

По членот 10 се додава ново Поглавје 2А со наслов “Овластени економски оператори“ и 23 нови членови: 10-а, 10-б, 10-в, 10-г, 10-д, 10-ѓ, 10-е, 10-ж, 10-з, 10-с, 10-и, 10-ј, 10-к, 10-л, 10-љ, 10-м, 10-н, 10-њ, 10-о, 10-п, 10-р, 10-с, 10-т и 10-ќ, кои гласат:

“ПОГЛАВЈЕ 2А

ОВЛАСТЕНИ ЕКОНОМСКИ ОПЕРАТОРИ

ГЛАВА 1

Постапка за издавање на уверенија

Оддел 1

Општи одредби

Член 10-а

(1) Неисклучувајќи ја употребата на поедноставувањата пропишани со царинските прописи, врз основа на барање на економски оператор и во согласност со член 6-а од Царинскиот закон царинскиот орган може да ги издаде следните уверенија за одобрен статус на овластени економски оператори (во понатамошниот текст: “уверение ОЕО“):

- а) Уверение ОЕО — Царински поедноставувања, за економските оператори кои бараат да користат поедноставувања пропишани со царинските прописи и кои ги исполнуваат условите пропишани со членовите 10-ж, 10-з и 10-с од оваа уредба;
- б) Уверение ОЕО — Безбедност и сигурност, за економските оператори кои бараат да користат олеснувања во поглед на царинските контроли поврзани со безбедноста и сигурноста кога стока се внесува во царинското подрачје на Република Македонија или кога стока се изнесува од царинското подрачје на Република Македонија и кои ги исполнуваат условите пропишани со членовите од 10-ж до 10-и од оваа уредба;
- в) Уверение ОЕО — Царински поедноставувања / безбедност и сигурност, за економските оператори кои бараат да ги користат поедноставувањата од точка а) и олеснувањата од точка б) на овој став и кои ги исполнуваат условите пропишани со членовите од 10-ж до 10-и од оваа уредба.

(2) При издавањето на уверенијата од став (1) на овој член царинскиот орган ги зема предвид посебните карактеристики на економските оператори.

Член 10-б

(1) Ако имателот на уверение ОЕО од член 10-а став (1) точка а) или в) од оваа уредба бара едно или повеќе одобренија наведени во член 176, 179, 185, 188, 192, 193, 198, 199 или 249 од оваа уредба, царинските органи нема повторно да ги проверуваат условите за издавање на одобрение за поедноставени постапки кои веќе биле проверени кога е издадено уверението ОЕО.

(2) Кога имателот на уверение ОЕО од член 10-а став (1) точка б) или в) од оваа уредба поднел збирна декларација на стоката во царинското подрачје на Република Македонија, надлежниот царински орган може, пред пристигнувањето на стоката во царинското подрачје на Република Македонија, да го извести овластениот економски оператор дека како резултат на безбедносна и сигурносна анализа на ризик пратката е селектирана за понатамошна физичка контрола. Ова известување може да биде дадено само доколку со тоа не се загрозува контролата што треба да се изврши. Царинските органи може да вршат физички контроли и кога овластениот економски оператор не бил известен пред пристигнувањето на стоката во царинското подрачје на Република Македонија за селектирањето на пратката за таква контрола. Кога стоката го напушта царинското подрачје на Република Македонија одредбите на овој став се применуваат соодветно.

(3) Имателите на уверение ОЕО од член 10-а став (1) точка б) или в) од оваа уредба кои увезуваат или извезуваат стока може да поднесат збирна декларација која содржи намален број на податоци. Превозниците и застапниците во царинските постапки кои се иматели на уверение ОЕО од член 10-а став (1) точка б) или в) од оваа уредба и кои се вклучени во увозот или извозот за сметка на иматели на уверение ОЕО може исто така да поднесат збирна декларација со намален број на податоци. Од имателите на уверение ОЕО на кои им е одобрено да доставуваат збирна декларација со намален број на податоци може да се бара доставување на дополнителни податоци со цел да се обезбеди соодветно функционирање на системите поставени со меѓународни договори со други земји поврзани со взаемно признавање на уверенија ОЕО и мерки поврзани со безбедноста.

(4) Кај имателот на уверение ОЕО се вршат физички и документарни контроли во помал обем отколку кај останатите економски оператори. Царинските органи може да одлучат и поинаку со цел да земат предвид посебни закани поврзани со правилна примена на царинските прописи или обврски за контрола кои се пропишани со други прописи во Република Македонија. Кога, врз основа на анализа на ризик, надлежните царински органи ќе селектираат за понатамошен преглед пратка опфатена со збирна декларација или со царинска декларација поднесена од овластен економски оператор, вршењето на потребните контроли ќе има приоритет. На барање на овластениот економски оператор, доколку надлежниот царински орган одобри, овие контроли може да се вршат на место кое е различно од местото за контрола на надлежен царински орган.

(5) Погодностите пропишани со ставовите од (1) до (4) на овој член се применуваат доколку економските оператори ги обезбедиле потребните броеви на уверението ОЕО.

Оддел 2

Барање за издавање на уверение ОЕО

Член 10-в

(1) Барањето за издавање на уверение ОЕО се изготвува во писмена или електронска форма на образец даден во Прилог 3-а кој е составен дел на оваа уредба.

(2) Кога царинскиот орган утврди дека барањето од став 1 на овој член не ги содржи сите потребни податоци, во рок од 30 календарски денови од приемот на барањето, ќе побара од економскиот оператор да ги обезбеди потребните информации, наведувајќи го основот за тоа барање. Рокот наведен во член 10-ј став (1) и 10-л став (2) од оваа уредба ќе започне да тече од датумот кога царинскиот орган ќе ги добие сите потребни информации. Царинскиот орган ќе го известат економскиот оператор дека барањето е прифатено и за датумот од кога временските рокови ќе започнат да течат.

Член 10-г

(1) Барањето за издавање на уверение ОЕО се поднесува до еден од следните царински органи:

- а) царинскиот орган кој е надлежен за местото каде барателот го води главното книговодство кое е поврзано со царинските формалности, како и каде се вршат барем дел од дејствијата кои треба да се опфатат со уверението ОЕО;
- б) царинскиот орган кој е надлежен за местото каде главно книговодство кое е поврзано со царинските формалности преку компјутерскиот систем на барателот е достапно за надлежните царински органи со употреба на информатичка технологија и компјутерски мрежи, како и каде се врши управување со општите логистички дејствија, како и каде се вршат барем дел од дејствијата кои треба да се опфатат со уверението ОЕО.

- (2) Главното книговодство на барателот од став (1) на овој член вклучува евиденција и документација која им овозможува на царинските органи да ги проверуваат и следат условите и критериумите потребни за добивање на уверение ОЕО.
- (3) Ако дел од предметната евиденција и документација се води во друга земја барателот ги пополнува соодветно рубриците 13, 16, 17 и 18 во образецот на барањето дадено во Прилог 3-а.
- (4) Ако барателот има складови или други простории во друга земја од онаа каде е поднесено барањето за издавање на уверение ОЕО, оваа информација се наведува во рубриката 13 во образецот на барањето дадено во Прилог 3-а, со цел да се олесни проверката на потребните услови на складовите или другите простории на царинскиот орган на другата земја.
- (5) Процедурата за консултација од член 10-к се применува за случаите од ставовите (3) и (4) од овој член.
- (6) Барателот обезбедува лесно достапна централна точка или номинира контакт лице во администрацијата на барателот со цел да ги направи достапни на царинските органи сите потребни информации за утврдување на соодветноста со барањата за издавање на уверение ОЕО.
- (7) Барателот ги поднесува потребните податоци на царинскиот орган доколку е можно во електронска форма.

Член 10-д

Во случаите кога со меѓународни договори се предвидува взаемно признавање на статусот на овластен економски оператор, договорните страни на меѓународните договори разменуваат списоци со нивните надлежни органи до кои треба да се доставуваат барањата за издавање на уверение ОЕО. Списокот на надлежни органи се објавува на интернет страната на Царинската управа на Република Македонија. Овие органи исто така се и органи кои ги издаваат уверенијата ОЕО.

Член 10-ѓ

Барањето за издавање на уверение ОЕО нема да биде прифатено доколку:

- а) барањето не е во согласност со член 10-в и 10-г од оваа уредба;
- б) барателот бил кривично осудуван во врска со некоја негова економска активност или е во постапка на ликвидација во време кога го поднел барањето;
- в) барателот има правен застапник за царински прашања кој бил кривично осудуван во врска со прекршување на царинските прописи и кој е поврзан со неговата активност како правен застапник;
- г) барањето е поднесено во текот на трите години по укинувањето на уверението ОЕО како што е наведено во член 1-с став (4) од оваа уредба.

Оддел 3

Услови и критериуми за добивање на уверение ОЕО

Член 10-е

Барателот не мора да биде регистриран во царинското подрачје на Република Македонија во случај кога меѓународен договор помеѓу Република Македонија и друга земја, во која е регистриран економскиот оператор, овозможува взаемно признавање на уверенијата ОЕО и ги прецизира административните аранжмани за извршување на соодветни контроли во име на царинскиот орган на другата договорна страна, доколку тоа е потребно.

Член 10-ж

(1) Критериумот за почитување на барањата на царинските органи за спроведување на царинските формалности од член 6-а став (4) прва алинеја од Царинскиот Закон се смета за исполнет ако во текот на последните три години пред поднесувањето на барањето не била сторена никаква сериозна или повеќекратна повреда на царински прописи, согласно член 4 точка 30 од Царинскиот закон од страна на:

- а) барателот;
- б) одговорните лица во правното лице барател или лицата кои се доминантни сопственици на правното лице, односно членови на работоводен орган или членови на органи на управување на правното лице;
- в) правниот застапник за царински работи на барателот, доколку е применливо;
- г) одговорното лице за царински работи во правното лице барател.

(2) Доколку доминантните сопственици на правното лице, односно членови на работоводен орган или членови на органи на управување на правното лице се регистрирани во или се жители на друга земја, царинските органи од таа земја вршат проценка на почитувањето на барањата на царинскиот орган за спроведување на царинските формалности врз основа на податоци и информации кои им се достапни.

(3) Доколку барателот е основан пред помалку од три години од поднесување на барањето, царинските органи вршат проценка на исполнувањето на царинските барања од страна на барателот, врз основа на податоци и информации кои им се достапни.

Член 10-з

(1) Со цел да им се овозможи на царинските органи да утврдат дали барателот поседува ефикасен систем за управување со деловната евиденција, а кога е потребно и со транспортната евиденција, во смисла на член 6 (а) став (4) алинеја 3 од Царинскиот закон, барателот треба да ги исполнува следните услови:

- а) да води сметководствен систем кој соодветствува со основните прифатени сметководствени принципи применливи во Република Македонија, со кој се чуваат сметководствените документи и кој ја олеснува дополнителната ревизорска царинска контрола;
- б) им овозможува на царинските органи физички и електронски пристап до неговата царинска евиденција, а кога е потребно и до неговата транспортната евиденција;
- в) поседува логистички систем со кој се разликува домашната од странската стока;
- г) поседува административна организација која соодветствува со видот и обемот на деловните активности и која одговара за управување со протокот на стоки, а има и воспоставено внатрешни контроли кои се способни за откривање на нелегални и неправилни трансакции;
- д) има поставено ефикасни процедури за работа со дозволи и одобренија во врска со мерките на трговската политика, кога тоа е потребно;
- ѓ) има поставено ефикасни процедури за архивирање на евиденцијата и информациите на компанијата и за заштита од губење на информациите;
- е) обезбедува процедура за запознавање на вработените со потребата да ги информираат царинските органи во случај да се појават потешкотии околу исполнувањето на царинските формалности и назначува соодветни контакт лица кои ги известуваат царинските органи за таквите случаи;
- ж) има воспоставено соодветни информатичко-технолошки сигурносни мерки за заштита на компјутерскиот систем на барателот од неовластен влез како и обезбедување на документацијата на барателот.

(2) Од барателот за издавање на уверение ОЕО, од член 10-а став (1) точка б) од оваа уредба, не се бара да го исполнува барањето наведено во точка в) од став (1) на овој член.

Член 10-с

(1) Критериумот кој се однесува на финансиската солвентност на барателот, од член 6-а став (4) алинеја 4 од Царинскиот закон, се смета за исполнет ако неговата солвентност може да се докаже за последните три години. За целите на овој член, финансиска солвентност значи добра финансиска состојба која е доволна за исполнување на обврските на барателот, а која се однесува на карактеристиките на видот на деловните активности.

(2) Ако барателот е основан пред помалку од три години од поднесување на барање, неговата финансиска солвентност се проценува врз база на податоците и информациите кои се достапни.

Член 10-и

(1) Сигурносните и безбедносни стандарди на барателот, во смисла на член 6-а став (4) алинеја 5 од Царинскиот закон, се сметаат за соодветни ако се исполнети следните услови:

- а) просториите кои ќе се користат за активностите предмет на уверението се изградени од материјали кои ќе спречат бесправно влегување и кои обезбедуваат заштита против бесправно влегување;
- б) воспоставени се соодветни контролни мерки за пристап за да се спречи неовластен пристап до просторите и просториите за испорака, натовар и чување на стока;
- в) мерките за ракување со стоката вклучуваат заштита од внесување, замена или губење на било каков материјал и бесправно отварање на колетите со стока;
- г) воспоставени се процедури за постапување со увоз и/или извозни дозволи поврзани со забрани и ограничувања и овозможено е разликување на оваа стока од другата стока, кога тоа е потребно;
- д) барателот спроведува мерки кои овозможуваат јасна идентификација на неговите деловни партнери со цел да се обезбеди меѓународниот ланец на снабдување;
- ѓ) барателот спроведува, во рамките на законот, безбедносна проверка на можни идни вработени кои ќе работат на чувствителни работни места по безбедноста и извршува дополнителни периодични безбедносни проверки;
- е) барателот обезбедува неговиот соодветен персонал активно да учествува во програми за подигање на свеста околу безбедноста;

(2) Ако барателот, регистриран во Република Македонија, е имател на меѓународно признато уверение за безбедност и/или сигурност, издадено врз основа на меѓународни конвенции, уверение за безбедност и/или сигурност, издадено врз основа на законодавството на Република Македонија, врз основа на меѓународен Стандард од Меѓународната Организација за Стандардизација, или европски Стандард од европската Организација за Стандардизација, условите наведени во став (1) од овој член се сметаат за исполнети доколку условите за издавање на овие уверенија се идентични или соодветствуваат со оние дадени во оваа уредба.

Оддел 4

Процедура за издавање на уверение ОЕО

Член 10-ј

(1) Централната управа ги известува другите царинарници и царинските органи од сите други земји кои го признаваат уверението ОЕО, во рок од пет работни дена од приемот на барањето, во согласност со член 10-в од оваа уредба, со користење на комуникациски системи наведени во член 10-ќ од оваа уредба.

(2) Во случај кога Централната управа на Царинската управа на Република Македонија или царинскиот орган во некоја друга земја која го признава уверението ОЕО поседува информации кои би можеле штетно да влијаат врз добивањето на уверение, во рок од 35 календарски денови од датумот на известувањето од став (1) на овој член, истите ги доставува до царинскиот орган, со користење на комуникациски системи наведени во 10-ќ од оваа уредба.

Член 10-к

(1) Консултации помеѓу Централната управа на Царинска управа на Република Македонија и некоја друга земја која го признава уверението ОЕО се бараат, доколку Централната управа на Царинска управа не може да изврши проверка на еден или повеќе од условите и критериумите наведени во членовите од 10-е до 10-и од оваа уредба поради недостиг на информации или неможност истите да се проверат. Во таков случај, царинските органи на Република Македонија или некоја друга земја која го признава уверението ОЕО вршат консултации во рок од 60 календарски дена од датумот на доставување на информацијата од страна на царинскиот орган кој го издава уверението, со цел да се овозможи издавање на уверение ОЕО или одбивање на барањето во временскиот рок предвиден со член 10-љ став (2) од оваа уредба. Доколку царинскиот орган кој е консултиран не успее да одговори во рок од тие 60 календарски дена, царинскиот орган кој побарал консултација може да смета, на одговорност на царинскиот орган кој е

консултиран, дека критериумите во врска со кои е извршена консултацијата се исполнети. Овој период може да биде продолжен доколку барателот извршува корекции со цел да ги исполни условите, за што го известува органот кој е консултиран и органот кој побарал консултација.

(2) Кога по извршената проверка од член 10-л од оваа уредба, царинскиот орган кој е консултиран утврди дека барателот не исполнува еден или повеќе од условите од член 10-е до 10-и, резултатите, соодветно документирани, му ги предава на Централната управа, која го одбива барањето. Во овој случај се применуваат одредбите од член 10-љ ставови (5), (6) и (7) од оваа уредба.

Член 10-л

(1) Централната управа врши проверка дали условите и критериумите за издавање на уверението наведени во членовите од 10-е до 10-и од оваа уредба се исполнети. Проверката наведена во член 10-и од оваа уредба се врши на сите објекти кои се поврзани со активности на барателот во врска со царинските формалности. Проверката како и резултатите се документираат од страна на царинскиот орган. Во случај кога постојат поголем број на објекти, а периодот за издавање на уверение не дозволува проверка на сите објекти, но царинскиот орган не се сомнева дека барателот одржува корпоративни безбедносни стандарди, кои подеднакво се користат во сите негови објекти, може да одлучи да провери соодветен репрезентативен дел од тие објекти.

(2) Централната управа може да прифати мислења дадени од експерти кои се однесуваат на соодветните области од член 10-з, 10-с и 10-и од оваа уредба, кои се однесуваат на условите и критериумите наведени во цитираните членови, при што експертот не смее да биде поврзан со барателот.

Член 10-љ

(1) Централната управа на Царинска управа го издава уверението ОЕО на образец даден во Прилог 3(б) кој е составен дел на оваа уредба.

(2) Уверението ОЕО се издава во рок од 90 календарски дена од датумот на прифаќање на барањето, во согласност со член 10-в од оваа уредба.

(3) Кога царинскиот орган заради оправдани причини не е во можност да го исполни рокот од став (2) на овој член, овој период може да се продолжи со дополнителен период од 30 календарски дена. Во таков случај, пред истекот на периодот од 90 календарски дена, царинскиот орган го известува барателот за причините за продолжување на рокот.

(4) Рокот предвиден во став (2) од овој член, може да биде продолжен доколку во текот на проверката на критериумите барателот извршува корекции со цел да ги исполни критериумите за што го известува надлежниот царински орган.

(5) Кога резултатите од извршената проверка во согласност со членовите 10-ј, 10-к, и 10-л од оваа уредба најверојатно ќе доведат до одбивање на барањето, Централната управа на Царинска управа ги доставува наодите до барателот и му овозможува да одговори во рок од 30 дена, пред барањето да биде одбиено. Периодот наведен во став (2) од овој член се продолжува за 90 дена од датумот на прием на одговорот.

(6) Одбивањето на барањето нема да доведе до автоматско укинување на било кое постоечко одобрение издадено според царинските прописи.

(7) Доколку барањето е одбиено, Централната управа на Царинска управа донесува решение во кое ги наведува причините врз основа на кои е донесена таквата одлука. Решението за одбивање на барањето му се доставува на барателот во роковите предвиден во став (2), (3), (4) и (5) од овој член.

Член 10-м

Централната управа, во рок од пет работни дена, ги известува царинарниците и царинските органи од сите други земји кои го признаваат уверението ОЕО за издавањето на уверението ОЕО со користење на комуникацискиот систем наведен во член 10-к од оваа уредба. Во истиот временски период се доставува информација и доколку барањето е одбиено.

ГЛАВА 2.

Правни дејствија на Уверенијата ОЕО

Оддел 1

Општи одредби

Член 10-н

- (1) Уверението ОЕО има правно дејство од десетиот работен ден од датумот на неговото издавање.
- (2) Уверението ОЕО се признава од страна на сите царински органи во Република Македонија и од страна на царинските органи на други земји кои го признаваат уверението ОЕО врз основа на меѓународни договори кои Република Македонија ги ратификувала.
- (3) Уверението ОЕО е со неограничено време на важност.
- (4) Царинските органи го следат придржувањето кон условите и критериумите кои треба да бидат исполнети од овластениот економски оператор.
- (5) Повторна проценка на условите и критериумите се врши од страна на царинскиот орган кој го издава уверението, во случаи кога:
 - а) се вршат поголеми измени во царинските прописи на Република Македонија;
 - б) постојат основани индикации дека предметните услови и критериуми повеќе не се исполнуваат од страна на овластениот економски оператор.
- (6) Кога уверението ОЕО е издадено на барател кој е основан пред помалку од три години од денот на поднесување на барањето, се врши внимателно следење во текот на првата година од издавањето. Во овој случај се применуваат одредбите на член 10-л став (2) од оваа уредба.
- (7) Резултатите од повторната проценка им се достапни на царинските органи на Република Македонија и на царинските органи од било која друга земја која го признава уверението ОЕО, со користење на системот за комуникација од членот 10 -ќ од оваа уредба.

Оддел 2

Привремено одземање на статусот на овластен економски оператор

Член 10-њ

- (1) Статусот на овластен економски оператор привремено се одзема, во согласност со член 6-а став 6 од Царинскиот закон, од страна на царинскиот орган кој го има издадено, во случаи кога:
 - а) е утврдено дека повеќе не се исполнуваат условите или критериумите врз основа на кои статусот на ОЕО е одобрен;
 - б) царинските органи имаат утврдено дека е сторено кривично дело поврзано со повреди на царинските прописи од страна на овластениот економски оператор.
- (2) Во случајот од став (1) точка б) од овој член, царинскиот орган може да одлучи привремено да не го одземе статусот на овластен економски оператор доколку смета дека повредата е од занемарлива важност во споредба со бројот и обемот на царински операции и доколку не пројавува сомневање околу добрата намера на овластениот економски оператор.
- (3) Пред донесување на одлуката за привремено одземање на статусот на овластен економски оператор, царинскиот орган го доставува својот наод до овластениот економски оператор. Засегнатиот економски оператор има право да ја исправи состојбата и/или да го изнесе своетовидување во рок од 30 календарски денови од доставеното известување.
- (4) Привременото одземање на статусот на овластен економски оператор може да настапи веднаш доколку така налага самата природа или степен на постоечка закана по безбедноста и сигурноста на граѓаните, здравјето и околината. Царинскиот орган кој привремено го одзема статусот веднаш доставува информација до царинските органи во Република Македонија и до царинските органи од било која друга земја која го признава уверението ОЕО, со користење на комуникациски систем од членот 10-ќ од оваа уредба, со цел да им се овозможи соодветно делување.
- (5) Доколку имателот на уверение ОЕО не ја регулира состојбата од став (1) точка а) од овој член, во рокот од 30 календарски денови предвиден со став (3) на овој член, надлежниот царински

орган го известува засегнатиот овластениот економски оператор за привременото одземање на статусот на овластен економски оператор за период од 30 календарски денови, со што му се дава право да ги преземе потребните мерки за регулирање на состојбата. Известувањето треба да биде пратено и до другите царинските органи во Република Македонија и до царинските органи од било која друга земја која го признава уверението ОЕО, со користење на комуникациски систем од членот 10-ќ од оваа уредба.

(6) Доколку имателот на уверение ОЕО има извршено дело од став (1) точка б) од овој член, царинскиот орган кој го има издадено уверението привремено го одзема статусот на овластен економски оператор за период додека трае судската постапка. Носителот на уверението се известува за тоа од страна на царинскиот орган. Известувањето треба да биде пратено и до другите царински органи во Република Македонија и до царинските органи од било која друга земја која го признава уверението ОЕО, со користење на комуникациски систем од членот 10-ќ од оваа уредба.

(7) Доколку овластениот економски оператор не е во можност да ја регулира состојбата во рок од 30 календарски дена, а може да обезбеди доказ за тоа дека условите можат да бидат исполнети доколку се продолжи периодот за привремено одземање, царинскиот орган кој го има издадено уверението ОЕО привремено го одзема статусот на овластен економски оператор за дополнителни 30 календарски дена.

Член 10-о

(1) Привременото одземање на статусот не влијае на царинските постапки кои започнале пред датумот на привремено одземање и кои сеуште не се завршени.

(2) Привременото одземање на статусот нема автоматски да влијае на било кое одобрение дадено без оглед на уверението ОЕО, освен доколку причините за привременото одземање важат и за тоа одобрение.

(3) Привременото одземање на статусот нема автоматски да влијае на било кое одобрение дадено за примена на царинско поедноставување кое било дадено врз основа на уверението ОЕО и за кое условите се сеуште исполнети.

(4) Во случај да станува збор за уверение ОЕО од членот 10-а став (1) точка в) од оваа уредба, каде економскиот оператор не ги исполнил само условите дадени со член 10-к од оваа уредба, статусот на овластен економски оператор делумно привремено се одзема и на барање на економскиот оператор може да биде издадено ново уверение ОЕО, според членот 10-а став (1) точка а) од оваа уредба.

Член 10-п

(1) Кога економскиот оператор ги презел сите потребни мерки за исполнување на условите и критериумите кон кои треба да се придржува еден овластен економски оператор, на начин кој е задоволителен за царинските органи, царинскиот орган кој го има издадено уверението ја укинува одлуката за привременото одземање и за тоа го информира економскиот оператор и другите царинарници и царинските органи од било која друга земја која го признава уверението ОЕО. Привременото одземање може да биде укинато пред истекот на крајниот рок утврден со членот 10-њ ставови (5) или (7) од оваа уредба. Во случајот од членот 10-о став (4) од оваа уредба, царинскиот орган кој привремено го одзема уверението, повторно го активира привремено одземеното уверение. Последователно, го укинува и уверението ОЕО од член 10-а став (1) точка а) од оваа уредба.

(2) Доколку економскиот оператор не ги преземе потребните мерки во периодот на привремено одземање предвиден со член 10-њ ставови (5) или (7) од оваа уредба, царинскиот орган кој го има издадено уверението ОЕО, го укинува истото и веднаш ги известува другите царински органи во Република Македонија и царинските органи од било која друга земја која го признава уверението ОЕО, со користење на комуникацискиот систем од членот 10-ќ од оваа уредба. Во случајот од членот 10-о став (4) од оваа уредба, првото уверение се укинува и важи само новоиздаденото уверение ОЕО, од член 10-а став (1) точка а) од оваа уредба.

Член 10-р

(1) Кога овластен економски оператор привремено не е во можност да исполни некој од условите од членот 10-а од оваа уредба, може да побара привремено одземање на статусот на овластен економски оператор. Во таков случај, овластениот економски оператор го известува царинскиот орган кој го издава уверението, со посочување на датумот на кој тој ќе може да ги исполни критериумите повторно. Исто така тој го известува овој орган и за сите планирани мерки

и за временскиот период за нивно спроведување. Известениот царински орган го праќа известувањето до другите царински органи во Република Македонија и царинските органи од било која друга земја која го признава уверението ОЕО, со користење на комуникацискиот систем од членот 10-к од оваа уредба.

(2) Доколку овластениот економски оператор не ја регулира состојбата во периодот наведен во неговото известување, царинскиот орган кој го има издадено уверението може да одобри одложување во рок од 30 дена. За ова одложување ќе бидат известени другите царински органи во Република Македонија и царинските органи од било која друга земја која овозможува прифаќање на уверение ОЕО, со користење на системот за комуникација од членот 10-к од оваа уредба. Во сите други случаи уверението ОЕО се укинува и царинскиот орган кој го има издадено уверението веднаш доставува известување до другите царински органи во Република Македонија и царинските органи од било која друга земја го признава уверението ОЕО, со користење на системот за комуникација од членот 10-к од оваа уредба.

(3) Ако не се преземат потребните мерки за време на периодот на привремено одземање, се применува членот 10-с од оваа уредба.

Оддел 3

Укинување на уверение ОЕО

Член 10-с

(1) Уверението ОЕО се укинува, во согласност со член 6-а став 7 од Царинскиот закон, од страна на царинскиот орган кој го има издадено, во случаи кога:

- а) овластениот економски оператор не успеал да ги преземе мерките од членот 10-п став (1) од оваа уредба;
- б) овластениот економски оператор сторил царински прекршоци согласно Царинскиот закон за кои му се изречени глоби во вкупен износ поголем од 10.000 евра во денарска противвредност или кривично дело во последните дванаесет месеци за кои нема повеќе право на жалба;
- в) овластениот економски оператор не успее да ги превземе потребните мерки за време на периодот на привремено одземање од членот 10-р од оваа уредба.
- г) овластениот економски оператор тоа ќе го побара.

(2) Укинувањето произведува правно дејство од денот на доставувањето на решението за укинување.

(3) Во случај да станува збор за уверение ОЕО од членот 10-а став (1) точка в) од оваа уредба, каде економскиот оператор не ги исполнил само условите од член 10-и од оваа уредба, уверението се укинува од страна на царинскиот орган кој го издал и може да биде издадено ново уверение ОЕО, согласно член 10-а став (1) точка а) од оваа уредба.

(4) За укинување на уверение ОЕО, царинскиот орган за истото веднаш ги информира другите царинарници и царинските органи од било која друга земја која го признава уверението ОЕО, со користење на комуникацискиот систем од членот 10-к од оваа уредба.

(5) Освен во случај на укинувањата од став (1) точка в) и г) на овој член, економскиот оператор може да добие ново уверение ОЕО по истекот на три години од датумот на укинувањето.

ГЛАВА 3

Размена на информации

Член 10-т

(1) Овластениот економски оператор го информира царинскиот орган кој го издава уверението за сите околности пројавени по издавањето, а кои можат да влијаат на понатамошното важење на уверението или на неговата содржина.

(2) Сите релевантни информации со кои располага царинскиот орган кој го издава уверението, им се достапни на другите царински органи во Република Македонија и царинските органи од било која друга земја која овозможува прифаќање на уверение ОЕО во која овластениот економски оператор извршува царински активности.

(3) Ако царински орган укине одредено одобрение дадено на овластен економски оператор врз основа на негово уверение ОЕО за користење на одредено царинско поедноставување, согласно членот 176, 179, 185, 188, 192, 193, 198, 199 или 249 од оваа уредба, за тоа го известува царинскиот орган кој го издава уверението ОЕО.

Член 10-к

(1) За информирање и комуникација помеѓу царинските органи и економските оператори се користи електронски систем за информирање и комуникација, одреден од страна на Царинската управа на Република Македонија и царински органи на други земји врз основа на меѓународен договор.

(2) Со користење на системот од став (1) на овој член, царинските органи складираат и имаат пристап кон следниве информации:

- а) електронски доставени податоци од барањата;
- б) уверенија ОЕО, и кога е потребно, нивно изменување, привремено одземање или укинување на статусот на овластен економски оператор;
- в) други релевантни информации.

(3) Царинскиот орган кој го издава уверението ОЕО ја известува службата за анализа на ризик на Царинската управа за одобрувањето, измената, привремено одземање или укинување на статусот на овластен економски оператор. Исто така ги информира и сите други органи кои издаваат уверенија ОЕО од други земји кои го признаваат уверението ОЕО.

(4) Списокот на овластени економски оператори Царинската управа на Република Македонија го објавува на својата веб страна по претходно дадена согласност од страна на економскиот оператор.

Член 3

Во член 242 став (1) зборовите „еден месец“ се заменуваат со зборовите „десет дена.“

Член 4

Во член 243 став (1) зборовите „два месеци“ се заменуваат со зборовите „дваесет дена“.

Член 5

Во член 272 ставот (1) се менува и гласи:

(1) Централната управа на Царинска управа може да одобри статус на овластен примач, на лицата кои сакаат да примат, во своите простории или на некое друго определено место, стока ставена во транзитна постапка без ставање на увид на таа стока и на листот број 4 и 5 од транзитната декларација или на документот пропишан со меѓународен договор прифатен или ратификуван од страна на Република Македонија кој се користи наместо транзитна декларација на одредишниот царински орган.

Ставот (2) се менува и гласи:

(2) Се смета дека главниот обврзник ги исполнил своите обврски од член 109 став (1) точка а) од Царинскиот закон, и дека транзитната постапка е завршена кога листовите број 4 и 5 од транзитната декларација или документот пропишан со меѓународен договор прифатен или ратификуван од страна на Република Македонија кој се користи наместо транзитна декларација, кои ја пратат пратката, заедно со стоката во непроменета состојба, се доставени во пропишаниот рок до овластениот примач во неговите простории или местото определено во одобрението, при што мерките за идентификација биле доследно применети.

Член 6

Во член 274 став (1) точката б) се менува и гласи:

Б) без одлагање ги испраќа до одредишниот царински орган листовите број 4 и 5 од транзитната декларација кои ја пратата стоката или документот пропишан со меѓународен договор прифатен или ратификуван од страна на Република Македонија кој се користи наместо транзитна декларација кој ја прати стоката наведувајќи го датумот на пристигнување и состојбата во која се

наоѓаат поставените пломби, освен кога за тоа се употребува техника за електронска обработка на податоци.

Ставот (2) се менува и гласи:

2) Одредишниот царински орган на листот број 4 и 5 од транзитната декларација ги запишува податоците од член 239 од оваа уредба. Доколку транзитната постапка се спроведува со документот пропишан со меѓународен договор прифатен или ратификуван од страна на Република Македонија кој се користи наместо транзитна декларација, одредишниот царински орган во документот ги запишува податоците согласно меѓународниот договор.

Член 7

Во членот 313, став (2) се брише.

Член 8

Во членот 330, ставот (2) се менува и гласи:

(2) Компензаторна камата се пресметува во висина на 0.8% за секој месец за предметниот период.

Член 9

Во член 349 став 2), 3), 4) и 5) и член 350 став(2) зборовите „Централна управа на Царинска управа“ се заменуваат со зборовите „надлежниот царински орган“.

Член 10

Во членот 350 став 3) се менува и гласи:

3) Надлежниот царински орган одлучува по барањето од став (2) од овој член откако ќе добие мислење од Министерството за економија или Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во случаи на увоз на земјоделски производи или стока. Доколку го прифати, надлежниот царински орган треба во решението точно да ги определи околностите поради кои се смета дека не е исполнет одреден економски услов.

Член 11

Во член 374 точка в) алинеа 3 по зборовите „шест месеци“ се додаваат зборовите „во период од дванаесет месеци“.

Член 12

Прилог 2 и Прилог 3 дадени во Уредбата за спроведување на царинскиот закон (Службен весник на Република Македонија бр. 66/05, 73/06, 40/07 и 62/07) се заменуваат со нови обрасци дадени во прилог 2 и 3 кои се составен дел на оваа уредба.

Член 13

Одредбите од членовите 1 и 2 на оваа уредба ќе се применуваат од 01 јули 2009 година.

Член 14

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 19-1160/1
17 март 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ
ЦАРИНСКА УПРАВА

ПРИЛОГ 2

ЗАДОЛЖИТЕЛНА ТАРИФНА ИНФОРМАЦИЈА

ЗТИ

1 ПРИ МЕР ОК ЗА ИМА	1. Надлежен царински орган	2. Број на ЗТИ
	3. Имател на информација (назив и седиште) <i>(доверливо)</i>	4. Датум на издавање
1	Важна забелешка Задолжителната тарифна информација важи три години од датумот на издавање, во согласност со одредбите на член 11 став 4 од Царинскиот закон, освен во случаи наведени во чл. 11 став 5 од Царинскиот закон. Податоците од оваа ЗТИ ќе бидат ставени во јавно достапна база на податоци на Царинската управа. Имателот на информацијата има право на жалба на оваа ЗТИ во согласност со член 7 од Царинскиот закон.	5. Број и датум на барањето
	6. Распоредување на стоката според номенклатурата на Царинската тарифа	
7. Опис на стоката		
8. Трговски назив и дополнителни информации		<i>(Доверливо)</i>
Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>		
9. Законска основа за распоредување на стоката		
10. Оваа ЗТИ е издадена врз основа на следниве материјали обезбедени од подносителот на барањето:		
Опис <input type="checkbox"/> Проспекти <input type="checkbox"/> Фотографии <input type="checkbox"/> Мостри <input type="checkbox"/> Друго <input type="checkbox"/>		
Место: _____		Потпис _____
Датум: _____		Печат _____



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ
ЦАРИНСКА УПРАВА

ЗАДОЛЖИТЕЛНА ТАРИФНА ИНФОРМАЦИЈА

ЗТИ

2	1. Надлежен царински орган	2. Број на ЗТИ
	3. Имател на информација (назив и седиште) <i>(доверливо)</i>	4. Датум на издавање
2	Важна забелешка Задолжителната тарифна информација важи три години од датумот на издавање, во согласност со одредбите на член 11 став 4 од Царинскиот закон, освен во случаи наведени во чл. 11 став 5 од Царинскиот закон. Податоците од оваа ЗТИ ќе бидат ставени во јавно достапна база на податоци на Царинската управа. Имателот на информацијата има право на жалба на оваа ЗТИ во согласност со член 7 од Царинскиот закон.	5. Број и датум на барањето
	6. Распоредување на стоката според номенклатурата на Царинската тарифа	
	7. Опис на стоката	
	8. Трговски назив и дополнителни информации <i>(Доверливо)</i>	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>
	9. Законска основа за распоредување на стоката	
	10. Оваа ЗТИ е издадена врз основа на следниве материјали обезбедени од подносителот на барањето: Опис <input type="checkbox"/> Проспекти <input type="checkbox"/> Фотографии <input type="checkbox"/> Мостри <input type="checkbox"/> Друго <input type="checkbox"/> Место: _____ Потпис _____ Печат _____ Датум: _____	



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ
ЦАРИНСКА УПРАВА

ПРИЛОГ 3

ЗАДОЛЖИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЈА ЗА ПОТЕКЛО

ЗИП

1. Надлежен царински орган	2. Број на ЗИП
	3. Датум на издавање ден <input type="text"/> <input type="text"/> месец <input type="text"/> <input type="text"/> година <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
2. Имател на информација (назив и седиште) (доверливо)	5. Број и датум на барањето ден <input type="text"/> <input type="text"/> месец <input type="text"/> <input type="text"/> година <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
	6. Распоредување на стоката во номенклатура на царинската тарифа (Ова распоредување е само од индикативна природа, и не е задолжително за царинските органи)
<p>Важна забелешка: Задолжителната информација за потекло важи три години од датумот на издавање, во согласност со одредбите на член 11 став 4 од Царинскиот закон, освен во случаи наведени во чл. 11 став 5 од Царинскиот закон. Податоците од оваа ЗИП ќе бидат ставени во јавно достапна база на податоци на Царинската управа. Имателот на информацијата има право на жалба на оваа ЗИП во согласност со член 7 од Царинскиот закон. Имателот на ЗИП на барање на царинскиот орган мора да докаже дека предметната стока и и околностите со кои се утврдува нејзиното потекло одговараат во секој поглед со оние опишани во информацијата</p>	
7. Опис на стоката и, (кога е потребно) нејзиниот состав и користени методи за нејзино испитување, трговски назив (Доверливо) Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	
8. Земја на потекло и правна основа (непреференцијален/преференцијален; повикување на договор, конвенција, одлука, регулатива; друго)	
9. Законска основа за стекнување на потекло од царинскиот орган (целосно добиени, последна суштинска трансформација член 23 од Царинскиот закон, доволно обработени или преработени, кумулација на потекло, друго)	
Место	
Датум	Потпис
Ден Месец Ден	Печат



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ
ЦАРИНСКА УПРАВА

ЗАДОЛЖИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЈА ЗА ПОТЕКЛО

ЗИП

<p>10. Цена франко фабрика (ex-works) (ако е потребно) (<i>доверливо</i>)</p>	<p>11. Број на ЗИП</p>		
<p>12. Основни употребени материјали (ако е потребно)</p>	<p>Земја на потекло</p>	<p>ХС глава/тар. ознака</p>	<p>Вредност (<i>доверливо</i>)</p>
<p>Место</p> <p>Датум Ден Месец Ден</p> <p>Потпис</p> <p>Печат</p>			

Прилог 3(а)

Барање за уверение ОЕО

(Член 10(в))

Забелешка: При пополнување на образецот ве молиме да се придржувате кон појаснувачките забелешки

1. Барател		Место резервирано за царински цели	
2. Правен статус на барателот		3. Датум на основање	
4. Адреса при основање			
5. Локација на главното деловно место			
6. Контакт лице (име и презиме, телефон, факс, електронска пошта)		7. Адреса за кореспонденција	
8. Даночен број	9. Идентификациски број на правниот субјект	10. Службен број при регистрација	
11. Баран вид на уверение			
<input type="checkbox"/> Уверение ОЕО – Царински поедноставувања <input type="checkbox"/> Уверение ОЕО - Безбедност и сигурност <input type="checkbox"/> Уверение ОЕО - Царински поедноставувања / безбедност и сигурност			
12. Економски сектор на дејност		13. Земји каде се вршат царинските дејности	

14. Податоци за гранични премини	15. Поедноставувања или олеснувања кои претходно се одобрени, уверенија спомнати во член 10 (и) став (2)
16. Место во кое се чува царинската документацијата	
17. Место кое е одговорно за обезбедување на сета царинска документација	
18. Место во кое се чува главното книговодство	
19. Потпис: _____ Датум: _____ Имен Презиме: _____ Печат: _____ Број на прилози: _____	

*Појаснувачки забелешки :***1. Барател:**

Се запишува целиот назив на барателот - економскиот оператор.

2. Правен статус:

Се запишува правниот статус наведен во документот за основање.

3. Дата на основање:

Се запишува – со бројки – ден, месец и година на основање.

4. Адреса при основање:

Се запишува полната адреса на местото каде субјектот бил основан, вклучувајќи ја и државата.

5. Локација на главното деловно место

Се запишува полната адреса на деловното место каде се спроведуваат главните активности.

6. Контакт лице

Се запишува целото име и презиме, телефонскиот број и број на факсот, како и адресите на електронската пошта на контакт лицето определено од компанијата за контакт со царината, додека се разгледува барањето.

7. Адреса за кореспонденција:

Се запишува само доколку се разликува од адресата при основање.

8., 9. и 10. Даночен број; Идентификациски број на правниот субјект; Службен број при регистрација:

Се запишуваат бараните броеви.

Идентификациски број на правниот субјект е бројот регистриран од царинските органи.

Службен број при регистрација е бројот доделен од канцеларијата за регистрарање.

Ако овие броеви се исти, се запишува само даночниот број.

Ако барателот не поседува идентификациски број, рубриката се остава празна.

11. Бараниот вид на уверение:

Се става "x" во соодветното квадратче.

12. Економскиот сектор на дејноста:

Се опишува својата дејност.

13. Земји каде се вршат царинските дејности:

Се запишуваат соодветните алфа-2 кодови на земјите.

14. Податоци за гранични премини:

Се запишуваат имињата на царинските испостави кои редовно се користат како гранични премини

15. Поедноставувања или олеснувања кои претходно се одобрени, уверенија од член 10 (и) став (2):

Во случај на одобрени поедноставувања, се запишува видот на поедноставувањето, соодветната царинска постапка и бројот на одобрението. Соодветните царински постапки се запишуваат во облик на шифрите кои се употребуваат во втората или третата подрубрика во рубрика 1 во ЕЦД.

16., 17. и 18. Место во кое се чува царинската документација/главното книговодство:

Се запишуваат полните адреси на соодветните места. Доколку имаат иста адреса, се пополнува само рубрика 16.

19. Име и презиме, датум и потпис на барателот:

Потпис: Потписник треба да биде лицето кое го застапува барателот во целина.

Име и презиме: Се запишува името и презимето на потписникот и неговата службена позиција.

Печат: Се става печатот на барателот.

Број на прилози: Барателот ги дава следните општи информации:

1. Преглед на главните сопственици и иматели на акции наведувајќи ги нивните имиња и презимиња, називи и адреси, како и нивните пропорционални делови на сопственост или акции. Преглед на членовите на работоводниот орган или органите на управување. Дали сопствениците им се познати на царинските органи заради непочитување на барањата на царинските органи за спроведување на царинските формалности ?
2. Податоци и информации за лицето кое кај барателот е одговорно за работи од областа на царината.
3. Опис на економските активности на барателот.
4. Спецификација на локацијата на различните места на барателот и краток опис на дејностите на сите места поединечно. Спецификацијата за тоа дали барателот на секое од местата во ланецот на снабдување делува во свое име и за своја сметка, или делува во свое име и за сметка на друго лице или делува во име и за сметка на друго лице.
5. Спецификација за тоа дали стоката е купена или снабдена од компании кои се поврзани со барателот.
6. Опис на внатрешната структура на организацијата на барателот. Се приложуваат, доколку постојат, документи за функциите/надлежностите за секој оддел или функција.
7. Податоци за бројот на вработени (вкупно и посебно за секој оддел).
8. Имињата и презимињата на носителите на клучните работни места (директори, раководители на одделенија, сметководстводители и книговодители, раководител на оддел за царина, итн.). Опис на рутините во ситуации кога надлежниот вработен не е присутен, моментално или долгорочно.

9. Имињата и презимињата и позицијата во организацијата на барателот на лицата кои имаат некои царински познавања. Проценка на нивото на знаење на овие лица во ИТ технологијата во царината и комерцијалните процеси и општите комерцијални работи.
10. Согласување или несогласување за објавување на информациите од уверението ОЕО во списокот на овластени економски оператори од членот 14(к) став (4) од УСЦЗ.

Прилог 3(б)

Уверение ОЕО

		(Број на уверение)
1. Имател на уверение ОЕО	2. Орган издавач	

Имателот од рубрика 1 на ова уверение е:

Овластен економски оператор

- € - Царински поедноставувања
- € - Безбедност и сигурност
- € - Царински поедноставувања / безбедност и сигурност

1. Датум од кога уверението стапува во сила	6
---	---

*Појаснувачки забелешки :***Број на уверение:**

Бројот на уверение секогаш започнува со ИСО алфа-2 кодот на земјата издавач ("МК" за Република Македонија), а по неа следи една од следниве шифри:

АЕОС за Уверение ОЕО – Царински поедноставувања

АЕОС за Уверение ОЕО - Безбедност и сигурност

АЕОФ за Уверение ОЕО - Царински поедноставувања / безбедност и сигурност

1. Имател на уверение ОЕО:

Се запишува целиот назив на имателот, како што е наведено во рубрика 1 од образецот на барањето од Прилог 3(а), како и даночниот број како што е наведено во рубрика 8 од образецот на барањето, а доколку е потребно и дентификациски број на правниот субјект, како што е наведено во рубрика 9 од образецот на барањето и службениот број при регистрација, како што е наведено во рубриката 10 од образецот на барањето.

2. Орган издавач:

Се потпишува од одговорното лице на царинскиот орган, се наведува називот на царинскиот орган и се става царинскиот печат.

Се става "х" во соодветното квадратче.

3. Датум од кога уверението стапува во сила:

Се запишува денот, месецот и годината, во согласност со членот 10 (н) од УСЦЗ.